



# СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

1830

Sluzbeni vesnik SR  
Makedonija

91001 Skopje  
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 63802-603-19644

Петок, 29 апри

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. XXXIX

— Акон-  
тација на претплата е 30 дин. — Ако-  
изнесува 1.140 динари. Рок за рекла-  
мации 15 дена. — Редакција: Улица  
Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226.  
— Телефони: Централa 650-155; Уред-  
ништво 651-885; Служба за претплата  
651-732; Телекс 11756

277.

Врз основа на член 231 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 април 1983 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ ВО САРАЕВО ВО 1984 ГОДИНА**

1. Се прифаќа Општествениот договор за организирање и финансирање на XIV зимски олимписки игри во Сараево во 1984 година.

2. Се овластува претседателот на Одборот за финансии на Соборот на републиките и покраините, од името на Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен договор.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 29  
25 април 1983 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с.р.

Претседател  
на Соборот на републи-  
ките и покраините,  
Никола Кмезиќ, с.р.

278.

Врз основа на член 231 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА РАБОТА ВО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Се усвојува иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот

договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и на другите примања и надомести на определени материјални трошоци на функционерите на работа во органите и организациите на општествено-политичките заедници и во органите на општествено-политичките организации.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 159  
26 април 1983 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с.р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
д-р Антон Вратуша, с.р.

279.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 15 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1983 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

1. Средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1983 година во износ од 1.020.000.000 динари се распоредуваат на следните корисници:

| Реден број | Корисник | Динари |
|------------|----------|--------|
| 1          | 2        | 3      |

- Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија  
Служба за репрезентативни објекти  
— поправка и адаптација на Стариот двор 48,000.000
- Сојузен секретаријат за информации  
Радио-Југославија  
— финансирање на Програмата за изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија во периодот од 1981 до 1990 година 60,000.000

| 1                                                                                                                                                                                   | 2 | 3           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 3. Сојузен комитет за сообраќај и врски                                                                                                                                             |   |             |
| 1) Установа за одржување на внатрешните пловни патишта                                                                                                                              |   |             |
| — финансирање на Програмата на третата етапа на инвестиционите работи и набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница |   | 120,000.000 |
| 2) Установа за одржување на поморските пловни патишта                                                                                                                               |   |             |
| — финансирање на модернизацијата на Установата                                                                                                                                      |   | 46,000.000  |
| 3) Сојузна управа за контрола на летањето                                                                                                                                           |   |             |
| — финансирање на интеграцијата и модернизацијата на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови во периодот од 1977 до 1981 година                             |   | 500,000.000 |
| 4) Сојузна управа за радиоврски                                                                                                                                                     |   |             |
| — средства неопходни за функционирање на овој сојузен орган                                                                                                                         |   | 10,000.000  |
| 4. Сојузна управа за царини                                                                                                                                                         |   |             |
| — финансирање на модернизацијата на царинската служба                                                                                                                               |   | 130,000.000 |
| 5. Сервис за давање услуги за потребите на репрезентацијата во сојузните органи                                                                                                     |   |             |
| Ловно-шумско стопанство „Јелен“                                                                                                                                                     |   |             |
| — продолжение на изградбата на жичена ограда и набавка на опрема                                                                                                                    |   | 10,000.000  |
| 6. Станбена изградба на сојузните органи и сојузните организации                                                                                                                    |   | 96,000.000  |

2. Вкупниот износ на средствата утврден под реден број 6 точка 1 од оваа одлука ќе се користи за покривање на создадените обврски за станбена изградба настанати до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, во износи што спогодбено ќе ги утврдат надлежните работни тела на Претседателството на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 183  
26 април 1983 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
**Раиф Диздаревиќ, с. р.**

Претседател  
на Сојузниот собор,  
**д-р Антон Вратуша, с. р.**

280.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 4 од Законот за Наградата „Едвард Кардељ“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 април 1983 година и на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР**

#### I

За претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ се именува Доброслав Кулафиќ, претседател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Црна Гора и член на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“.

#### II

Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ го сочинуваат следниве членови, што ги избирале собранијата на републиките, односно собранијата на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;

1. Иван Ериќиќ, секретар на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Босна и Херцеговина;

2. Драгутин Косовац, претседател на Работоводниот одбор на СОЗТ „Енергоинвест“ — Сараево;

3. д-р Хасан Хадиомеровиќ, академик, професор на Економскиот факултет во Сараево;

од Социјалистичка Република Македонија:

1. д-р Трајче Грујоски, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;

2. д-р Синиша Спасов, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје;

3. м-р Јаков Лазаровски, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија;

од Социјалистичка Република Словенија:

1. Франц Кимовец-Жига, член на Советот на Федерацијата;

2. Франц Шетинц, претседател на Републичката конференција на ССРН Словенија;

3. д-р Антон Вратуша, претседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

од Социјалистичка Република Србија:

1. Мома Марковиќ, член на Советот на федерацијата;

2. д-р Радослав Ратковиќ, професор на Факултетот за политички науки во Белград;

3. Драган Умелиќ, претседател на Работничкиот совет на Заводот „Црвена застава“ во Крагуевац;

од Социјалистичка Република Хрватска:

1. Бранко Пухариќ, генерален директор на Радио-телевизија Загреб;

2. Звонко Шполјар, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

3. Младен Жувела, професор на Економскиот факултет во Сплит;

од Социјалистичка Република Црна Гора:

1. д-р Слободан Благојевиќ, проректор на Универзитетот „Велько Влаховиќ“ во Титоград;

2. Доброслав Кулафиќ, претседател на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Црна Гора;

3. Јован Вујадиновиќ, претседател на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за општествен план и развојна политика;

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

1. Љубисав Станко-Земба, директор на Центарот на Покраинскиот комитет на СК Војводина за политички студии и марксистичко образование;

2. д-р Атила Сам, главен и одговорен уредник на списанието на Сојузот на комунистите на Војводина „Савременост“;

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

1. Бранислав Шкомбаревиќ, член на Претседателството на САП Косово;

2. Бајрам Селими, претседател на Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите Ѓњилане и претседател на Комисијата на Собранието на САП Косово за избор и именувања.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 184

26 април 1983 година

Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките и покраините,

Никола Кмезиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,

д-р Антон Вратуша, с. р.

281.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 3 став 4 од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 април 1983 година и на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе

#### ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР**

#### I

За претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се именува академикот д-р Бошко Кучански, професор на Академијата за ликовни уметности во Сараево и член на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“.

#### II

Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ го сочинуваат следниве членови што ги избрале собранијата на републиките, односно собранијата на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1. академикот д-р Бошко Кучански, професор на Академијата за ликовни уметности во Сараево;

2. Нада Пивац, академски сликар, професор на Академијата за ликовни уметности во Сараево;

од Социјалистичка Република Македонија:

1. Димитар Кондевски, академски сликар од Скопје;

2. Петар Хаџи Бошков, академски скулптор од Скопје.

од Социјалистичка Република Словенија:

1. Стане Берник, главен и одговорен уредник на „Синтеза“, ревија за ликовна култура, Љубљана;

2. д-р Томаж Брејц, доцент на Академијата за ликовна уметност во Љубљана.

од Социјалистичка Република Србија:

1. Јефта Јефтовиќ, директор на Народниот музеј во Белград;

2. Божа Продановиќ, академски сликар во Белград.

од Социјалистичка Република Хрватска:

1. Анте Кудуз, професор, декан на Академијата за ликовни уметности во Загреб;

2. м-р Зденко Тонковиќ, инженер во Институтот за електростопанство во Загреб, ликовен критичар.

од Социјалистичка Република Црна Гора:

1. Олга Перовиќ, претседател на Републичкиот комитет за информации;

2. Никола Вујошевиќ, сликар од Титоград.

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

1. Габор Силаѓи, ликовен уметник во Суботица.

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

1. Бајрам Сељани, претседател на Претседателството на Покраинската конференција на ССРН на Косово.

#### Собрание на СФРЈ

АС бр. 185

26 април 1983 година

Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките и покраините,

Никола Кмезиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,

д-р Антон Вратуша, с. р.

282.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 април 1983 година и на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се именува Иво Врховец, претседател на Советот на општините на Соборот на СР Хрватска и член на Одборот за Наградата на антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

**Собрание на СФРЈ**

АС бр. 186  
26 април 1983 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките и покраините,

Никола Кмезиќ, с. р. д-р Антон Вратуша, с. р.

283.

Врз основа на член 233 точка 3, а во врска со член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 април 1983 година и на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира Божидар Фулатовиќ, досегашен републички општествен правобранител на самоуправавањето.

**Собрание на СФРЈ**

АС бр. 187  
26 април 1983 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките и покраините,

Никола Кмезиќ, с. р. д-р Антон Вратуша, с. р.

284.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1983 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 12%.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1983 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука имаат и делегатите и функционерите што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-58/83-013  
25 април 1983 година  
Белград

**Административна комисија на Собранието на СФРЈ**

Претседател,  
Шандор Добо, с. р.

285.

Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1983 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР**

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ кои надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ им припаѓа надомест за користење на годишен одмор за 1983 година во износ од 7.000 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 34/77) и на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на органот кај кој корисникот остварува личен доход односно надомест на личниот доход во постојан месечен износ.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-3/83-013  
25 април 1983 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Шандор Добо, с. р.

286.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1983 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се усогласува со 12% и се утврдува во износ од 10.124 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1983 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Право на усогласување на личниот доход од точка 1 на оваа одлука имаат и раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-59/83-013  
25 април 1983 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Шандор Добо, с. р.

287.

Врз основа на член 8а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1983 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ФУНКЦИОНЕРОТ ОД ЧЛЕН 8а ОД ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. На функционерот од член 8а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира

или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Законот), личниот доход утврден во смисла на чл. 10 и 14 од тој закон му се зголемува за 4.000 динари месечно.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука, во смисла на член 8а став 2 од Законот, може да се остварува најмногу до износот на личниот доход определен за највисоката функција во федерацијата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-57/83-013  
25 април 1983 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,  
Шандор Добо, с. р.

288.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО**

#### Член 1

Во Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82, 66/82 и 75/82) во член 9 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, боновите издадени за месец мај можат да се користат почнувајќи од 29 април 1983 година.“

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 220  
28 април 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

289.

Врз основа на член 64 став 2 точка 1, а во врска со член 56 од Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80) и во согласност со член 41 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА ПАТИШТАТА ЗА СТРАНСКИ ВОЗИЛА КОИ КОРИСТАТ ПАТИШТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за надомест за патишта за странски возила кои користат патишта во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81) точка 2 се менува и гласи:

„2. Надоместот за патиштата од точка 1 на оваа одлука се утврдува во САД долари, и тоа:

- САД долари —
- 1) за товарно моторно возило, товарна приколка и полу-приколка, за секој брутотонски километар, и тоа:
    - за возило до 15 тони вкупна тежина 0,0030
    - за возило над 15 тони вкупна тежина 0,0041
  - 2) за автобус и автобуска приколка, не сметајќи ја приколката за превоз на багаж, за секое возило-километар и тоа:
    - за возило до 30 седишта 0,0320
    - за возило над 30 седишта 0,0410
  - 3) за други возила (работни возила, трактори, работни машини, самоодни или на сопствени тркала и др.), за секој брутотонски километар 0,0041

Надоместот од став 1 на оваа точка се наплатува во динари, со тоа што динарската вредност на тој надомест ќе се пресметува според курсот што важи за царинење на стоки.“

2. Точка 6 се менува и гласи:

„6. Надоместот се наплатува во готови пари или со чек, а ако со важечка платна спогодба меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и земјата во која возлото е регистрирано е предвидена клириншка пресметка, на начин што ќе го определи Народната банка на Југославија.“

3. Точка 7 се менува и гласи:

„7. Надоместот го пресметува царинскиот орган врз основа на податоците потребни за пресметување на надоместот добиени со увид во превозните исправи односно со мерење на возилото.“

4. Образецот Пресметковен лист за наплата на надоместот за странски возила, се менува и гласи:

„Серија \_\_\_\_\_ Број \_\_\_\_\_

Блок \_\_\_\_\_ Лист \_\_\_\_\_

ЦАРИНАРНИЦА \_\_\_\_\_

ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА \_\_\_\_\_

# ПРЕСМЕТКОВЕН ЛИСТ ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА СТРАНСКО ВОЗИЛО

Превозник \_\_\_\_\_  
(име и презиме, односно назив)

од \_\_\_\_\_, плати на име надомест  
(седиште — земја)

за возило рег. број \_\_\_\_\_  
(моторно возило) (приколка, луприколка) односно по-

за релацијата \_\_\_\_\_ помината во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, износ од динари \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_) пресметан на следниот начин:

1. Датум на влегувањето во СФРЈ \_\_\_\_\_
2. Датум на излегувањето од СФРЈ \_\_\_\_\_
3. Број седишта (за автобус) \_\_\_\_\_
4. Вкупна тежина на возилото (за товарни возила), со предметите што се превезуваат \_\_\_\_\_
5. Должина на релацијата во (km) \_\_\_\_\_
6. Број на остварени возило-километри односно BRTKM \_\_\_\_\_
7. Основица за пресметување (дин/воз. km, дин/BRTKM) \_\_\_\_\_
8. Износ за наплата \_\_\_\_\_
9. Зголемување според точка 3 односно точка 4 на Одлуката \_\_\_\_\_
10. Вкупен износ за наплата \_\_\_\_\_
11. Број на пресметковниот лист според кој е пресметан надоместот при влезот и назнаката на царинската испостава при влезот: \_\_\_\_\_
12. Износ на наплатениот надомест при влезот \_\_\_\_\_
13. Износ на надоместот по конечната пресметка \_\_\_\_\_
14. Разлика за наплата Датум на пресметката \_\_\_\_\_ Приходна книга бр. \_\_\_\_\_ Лист бр. \_\_\_\_\_

Прокнижил,

Пресметал и наплатил,

\_\_\_\_\_ М. П. \_\_\_\_\_“

5. Оваа одлука влегува во сила петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 195  
24 март 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

290.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА КАФЕ

1. Во Одлуката за определување на највисоките цени за кафе („Службен лист СФРЈ“, бр. 4/83 и 14/83) во точка 1 став 1 бројот: „865“ се заменува со бројот: „1100“, а бројот: „885“ — со бројот: „1130“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 222

28 април 1983 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

291.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ, ОСВЕН ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИЦИ ДО ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА**

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги, освен за производите и услугите за кои се утврдува обврската за доставување на ценовници до заедниците за работи на цените заради заверка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/83 и 10/83), во точка 3 став 1 во табелата пред текстот „ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО“ се додава нов текст, кој гласи:

„ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)  
01152 Производство на друмски возила  
011523 Производство на патнички автомобили  
011527 Производство на делови и прибор за патнички автомобили“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 221

28 април 1983 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

292.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА, НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛАДЕЊЕ НА МОТОРИ И НА МАСЛОТО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ КОЧНИЦИ**

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници

на нафтата и дериватите на нафта, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/83), во точка 10 став 3 во уводната реченица по зборовите: „Југословенски нафтовод“ се брише запирката и се додава зборот: „и“, а по зборовите: „увозот на нафта“ се бришат зборовите: „и Народната банка на Југославија“.

Во петтата алинеја, на крајот, се додава нова реченица, која гласи:

„Налозите за користење на тие средства ги издава Народната банка на Југославија врз основа на претходно извршена пресметка.“.

По петтата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— за покрите на разликата меѓу цената на нафтата што е увезена во четвртиот квартал и цената на увозната нафта остварена преку цената на дериватите на нафта утврдени со Одлуката за највисоките цени на дериватите на нафта и за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/82).“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 219

28 април 1983 година

Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

293.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, КОРИСТЕЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА ПАДОБРАНИ**

#### Член 1

Во Правилникот за производството, користењето и одржувањето на падобрани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/80 и 45/81) во член 12 точка 2 зборот: „петократно“ се заменува со зборот: „осумкратно“, бројот: „5“ во заградата — со бројот: „8“, зборот: „осумкратно“ — со зборот: „десеткратно“ и бројот: „8“ во заградата — со бројот: „10“.

#### Член 2

По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи:

„12а

Силата на активирањето на падобранот со слободно дејство (сила на рачката за активирање на падобранот) не смее да је преминува вредноста од 16 daN.“

#### Член 3

Во член 13 став 2 точка 4 се менува и гласи: „4) хронометарскиот падобрански автомат да има опсег на поставување од 2 до 10 секунди, со точност од 10% од поставената вредност, односно анероидниот падобрански автомат да има опсег на поставување од 500 m до 4000 m височина над средното морско ниво, со толеранциите дадени во следната табела:

| Височина на поставувањето во метри | Височина на активирањето во метри |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 500                                | 500 до 750                        |
| 1000                               | 950 до 1300                       |
| 2000                               | 1900 до 2350                      |
| 3000                               | 2850 до 3400                      |
| 4000                               | 3800 до 4450                      |

**Член 4**

Во член 42 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член, падобранскиот автомат не мора да се користи ако со падобран скокаат наставник по падобранство и спортски падобранец кои извршиле најмалку 600 скокања со падобран, од кое најмалку 30 скокања во последните 30 дена.“

**Член 5**

Во член 44 став 1 во точка 4 на крајот точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 5, која гласи:

„5) дванаесет пати-наставник по падобранство и спортски падобранец кои извршиле најмалку 600 скокања со падобран во текот на подготовките и за време на натпреварот, од кое најмалку 30 скокања во последните 30 дена.“

Став 2 се брише.

**Член 6**

Член 65 се менува и гласи:

„Дозволата за употреба на спортски и школски падобран се издава со рок на важење од осум години или за 200 извршени скокања, зависно од тоа кој услов побрзо ќе се стекне.“

Дозволата за употреба на падобран за спасување и резервен падобран се издава со рок на важење од осум години.“

**Член 7**

Во член 74 став 1 зборовите: „мораат да се извршат поправки и потребни замени на деловите“, се заменуваат со зборовите: „мора да се изврши обнова“.

Став 2 се брише.

Став 3 кој станува став 2 се менува и гласи:

„На спортски и школски падобран можат да се извршат најмногу четири обнови, на падобран за спасување три, а на резервен падобран две.“

**Член 8**

По член 74 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

**„Член 74а**

По извршената обнова на спортски односно школски падобран, падобранот може да се користи најмногу две години, односно за најмногу 150 извршени скокања, зависно од тоа кој услов побрзо ќе се стекне.

По извршената обнова на падобранот за спасување односно на резервниот падобран, падобранот може да се користи најмногу четири години.

**Член 74б**

Падобран за спасување може да се користи само еднаш со цел за спасување.

**Член 74в**

Ако резервниот падобран се употребува за спасување, по употребата мора да се подложи на технички преглед во согласност со овој правилник.

**Член 74г**

Во текот на вкупниот век на употреба на падобранот, на јакињата и куполата на падобранот за спасување, можат да се извршат најмногу три поправки, а на резервниот падобран — една.“

**Член 9**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1899/1  
30 март 1983 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
сообраќај и врски,  
м-р **Назми Мустафа, с. р.**

**294.**

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАНДАРДНА АТМОСФЕРА

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за стандардна атмосфера, што го има следниот назив и ознака:

Стандардна атмосфера — — JUS A.A1.160

**Член 2**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на стандардна атмосфера од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5263/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
**Вукашин Драгоевиќ, с. р.**

## 295.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пестициди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пестициди. 2-хлор-4-етиламино-6-изопропил-амино-1, 3, 5-триазин, технички. Атразин, технички — — JUS H.B5.040
- 2) Пестициди. Прашава, Технички услови — — — — JUS H.B5.200
- 3) Пестициди. Гранули и микрогранули. Технички услови — — — JUS H.B5.201
- 4) Пестициди. Концентрати за суспензија. Технички услови — — — JUS H.B5.202
- 5) Пестициди. Пестицидни ѓубрива (гранулирани). Технички услови — JUS H.B5.205
- 6) Испитување на пестициди. Определување на точката на палење во затворен сад според Абел-Пенски — JUS H.B8.767
- 7) Пестициди. Принципи на избирање на тривијалните (вообичаените) називи — — — — — JUS H.P0.004
- 8) Испитување на пестициди. Определување на точката на палење во затворен сад според Пенски-Мартенс JUS H.P8.501

**Член 2**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

**Член 3**

Освен точка 3.4 на југословенскиот стандард JUS H.B5.200, точка 3.3 на југословенскиот стандард JUS H.B5.201, точка 3.4 на југословенскиот стандард JUS H.B5.202 и точка 3.5 на југословенскиот стандард JUS H.B5.205, како и југословенскиот стандард JUS H.P0.004, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од точка 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пестициди што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

**Член 4**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за единствени називи за пестициди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/70).

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5253/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

## 296.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за вештачки ѓубрива, кои ги имаат следните називи и ознаки.

- 1) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на амонијаков азот. Волуметриска метода — — — JUS H.B8.285
- 2) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на нитратен азот. Волуметриска метода — — — JUS H.B8.286
- 3) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на амиден азот. Спектрофотометриска метода — — — JUS H.B8.287
- 4) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на вкупниот азот. Волуметриска метода — — — JUS H.B8.288
- 5) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на фосфор растворлив во вода. Гравиметриска метода — — — JUS H.B8.289
- 6) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на фосфор растворлив во вода. Спектро-фотометриска метода — — — — — JUS H.B8.290
- 7) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на фосфор растворлив во 2% -тна лимонска киселина. Гравиметриска метода — — — JUS H.B8.291
- 8) Вештачки ѓубрива. Определување на содржината на фосфор растворлив во 2% -тна лимонска киселина. Спектрофотометриска метода — JUS H.B8.292

**Член 2**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

**Член 3**

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на вештачки ѓубрива што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

**Член 4**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Вештачки ѓубрива. Суперфосфат. Земање на мостри и методи на испитување — — — — — JUS H.B8.297
  - 2) Вештачки ѓубрива. Трикатен суперфосфат (триплисулфат). Земање на мостри и методи на испитување — JUS H.B8.298
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на вештачки ѓубрива („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/72).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за вештачки губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/74).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5261/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вуканшин Драгоевиќ, с. р.

#### 297.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУПРЕРАБОТЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ОВОШЈЕ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за полупреработени производи од овошје, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од цели јаболка конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.221

2) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од сливи со коска конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.231

3) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од праски со коска конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.235

4) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од кајсии со коска конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.236

5) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од црени со коска конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.237

6) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од вишни без коски конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.238

7) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од боровинки конзервирана со раствор  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.239

8) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од јаготки конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.251

9) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од малинки конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.253

10) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од капинки конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.254

11) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од шипинки конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.261

12) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од шумски јаготки конзервирана со раствор на  $SO_2$  — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.278

13) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од вишни со коска конзервирана со мравска киселина — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.338

14) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од малинки конзервирана со мравска киселина — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.353

15) Полупреработени производи од овошје. Пулпа од капинки конзервирана со мравска киселина — за индустриска преработка. Технички услови — — — — — JUS E.H1.354

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на полупреработени производи од овошје што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пулпа од цели јаболки, конзервирана со раствор на  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.221

2) Пулпа од сливи со коска, конзервирана со раствор  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.231

3) Пулпа од праски со коска, конзервирана со раствор на  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.235

4) Пулпа од кајсии со коска, конзервирана со раствор на  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.236

5) Пулпа од црени, конзервирана со раствор на  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.237

6) Пулпа од вишни конзервирана со раствор на  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.238

7) Пулпа од боровинки конзервирана со раствор на  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.239

8) Пулпа од јаготки, конзервирана со раствор на  $SO_2$  — — — — — JUS E.H1.251

9) Пулпа од малинки конзервирана со раствор на  $\text{SO}_2$  — — — — JUS E.H1.253

10) Пулпа од капинки конзервирана со раствор на  $\text{SO}_2$  — — — — JUS E.H1.254

11) Пулпа од шипинки конзервирана со раствор на  $\text{SO}_2$  — — — — JUS E.H1.261

12) Пулпа од шумски јаготки конзервирана со раствор на  $\text{SO}_2$  — — — — JUS E.H1.278

13) Пулпа од вишни со коска конзервирана со раствор на мравска киселина — — — — — — — — JUS E.H1.338

14) Пулпа од малинки конзервирана со мравска киселина — — — — — — — — JUS E.H1.353

15) Пулпа од капинки конзервирана со мравска киселина — — — — — — — — JUS E.H1.354  
донесени со Решението за југословенските стандарди за овошје и зеленчук и за нивните полупреработки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5376/1  
1 април 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

#### 298.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАМЕН АГРЕГАТ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за камен агрегат, што го има следниот назив и ознака:

Камен агрегат. Фракциониран камен агрегат за бетон и асфалт.  
Основни услови за квалитетот — JUS B.B3.100

##### Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на камен агрегат што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5262/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

#### 299.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРУМСКИ ВОЗИЛА И ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТРАКТОРИ И МАШИНИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за друмски возила и за земјоделски трактори и машини, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Друмски возила. Мопеди — испитување на мотори. Нето-моќност — JUS M.F2.027

2) Друмски возила. Мотоцикли — испитување на мотори. Нето-моќност — — — — — — — — — — JUS M.F2.028

3) Земјоделски трактори и машини. Испитување на мотори. Нето-моќност — — — — — — — — — — JUS M.F2.029

##### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

##### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на друмски возила и на земјоделски трактори и машини што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

##### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5260/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

## 300.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ ОД АЛУМИНИУМ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алуминиум и легури од алуминиум, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Алуминиумски легури за леење. Блокчи. Хемиски состав и услови за испорака — — — — — JUS C.C1.005
- 2) Предлегури од алуминиум за додавање и модификација. Хемиски состав и услови за испорака — — — — — JUS C.C1.103
- 3) Алуминиум и алуминиумски легури. Одливки од алуминиумски легури. Хемиски состав и механички својства — — — — — JUS C.C2.300
- 4) Алуминиум и легури од алуминиум. Сложени профили од алуминиум и од легури на алуминиум пресувани со потискување. Технички услови. — — — — — JUS C.C3.220

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS C.C2.300, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алуминиум и легури од алуминиум што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Алуминиум и алуминиумски легури — блокчи — — — — — JUS C.C2.301 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на обоените метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/63);
- 2) Алуминиумски легури за леење. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — — JUS C.C3.300 донесен со Решението за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70);
- 3) Специјални сложени профили од алуминиум и алуминиумски легури, пресувани. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.C3.220 донесен со Решението за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/71).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5252/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,

Букашин Драгоевиќ, с. р.

## 301.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиофреквенциски пречки, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила алати и постројки на моторен погон. Гранични вредности — — — — — JUS N.N0.913
- 2) Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и постројки на моторен погон. Постапка на мерење — — — — — JUS N.N0.914
- 3) Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и постројки на моторен погон. Инструменти и опрема за мерење на полето на радиофреквенциските пречки — — — — — JUS N.N0.915
- 4) Радиофреквенциски пречки. Возила, пловила, алати и постројки на моторен погон. Мере за намалување на радиофреквенциските пречки — — — — — JUS N.N0.916

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на радиофреквенциски пречки од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на општите стандарди на техниката на комуникации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/66).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5257/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгојевиќ, с. р.

## 362.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАС-ТИЧНИ МАСИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пластични маси, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- |                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Пластични маси. Хомополимери и кополимери на винилхлорид. Означување — — — — —                                                 | JUS G.C1.320 |
| 2) Пластични маси. Свитливи ребрести дренажни цевки од неомекнат поливинилхлорид. Технички услови — — — — —                       | JUS G.C6.540 |
| 3) Пластични маси. Хомополимери и кополимери на винилхлорид. Определување на испарливите материји (вклучувајќи и влага) — — — — — | JUS G.S1.503 |
| 4) Пластични маси. Хомополимери и кополимери на винилхлорид. Анализа со просејување по водена постапка — — — — —                  | JUS G.S2.501 |
| 5) Пластични маси PVC-прав за пасти. Подготвување на паста за испитување — — — — —                                                | JUS G.S2.516 |
| 6) Пластични маси. PVC-прав за пасти. Определување на привидната нескозност на пастата на Северс-реометар — — — — —               | JUS G.S2.517 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенските стандарди JUS G.S2.501, JUS G.S2.516 и JUS G.S2.517, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пластични маси што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пластични маси. Определување на содржината на испарливите материји во поливинилхлорид (PVC) JUS G.S1.503 донесен со Решението за југословенските стандарди за пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67).

2) Пластични маси. Поливинилхлорид (PVC). Означување — — — JUS G.C1.320 донесен со Правилникот за југословенските стандарди за пластични маси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 61/77).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5251/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,

Букашин Драгојевиќ, с. р.

## 363.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСЕЦИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пресеци на руднички подземни простории, што ги имаат следните називи и ознаки:

- |                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници тип В — — —             | JUS B.Z0.212 |
| 2) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници тип С — — —             | JUS B.Z0.213 |
| 3) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници тип D — — —             | JUS B.Z0.214 |
| 4) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со јајчеста форма — — — | JUS B.Z0.215 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пресеците на руднички подземни простории од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5266/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
**Букашин Драгоевиќ, с. р.**

304.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛИФТОВИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за лифтови, што го има следниот назив и ознака:

Лифтови. Термини и дефиниции JUS M.D1.500

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5267/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
**Букашин Драгоевиќ, с. р.**

305.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВЕЛО- СИПЕДИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за велосипеди, што го има следниот назив и ознака:

Велосипеди. Технички услови за безбедност на велосипедите — — JUS Z.S3.301

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на велосипедите што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5255/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
**Букашин Драгоевиќ, с. р.**

306.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАПА- ВОСТ НА ПОВРШИНИТЕ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за рапавост на површините, што го има следниот назив и ознака:

Рапавост на површините. Површина и нејзини параметри. Термини и дефиниции — — — — — JUS M.A1.010

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5265/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
**Букашин Драгоевиќ, с. р.**

307.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВРТКИ ЗА ЛАМАРИНА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за завртки за ламарина, што го има следниот назив и ознака:

Завртки за ламарина. Технички услови — — — — — JUS M.B1.025

#### Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на завртки за ламарина што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Технички прописи за изработка и испорака на завртки за ламарина — JUS M.B1.025 донесен со Решението за југословенските стандарди за завртки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/С4).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5375/1  
1 април 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вуканин Драгоевиќ, с.р.

308.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникации, што ги имаат следните називи и ознаки:

- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Радиокомуникации. Општи термини и дефиниции — — — — —                       | JUS N.A0.717 |
| 2) Радиокомуникации. Простирање на радиобранови. Термини и дефиниции — — — — — | JUS N.A0.719 |

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5264/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вуканин Драгоевиќ, с.р.

309.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил, што ги имаат следните називи и ознаки:

- |                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при хемиско чистење                                | JUS F.S3.226 |
| 2) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при триење во присуство на органски растворувачи — | JUS F.S3.227 |
| 3) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата спрема вода —                                      | JUS F.S3.231 |
| 4) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата спрема морска вода                                 | JUS F.S3.232 |
| 5) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата спрема водени капки                                | JUS F.S3.237 |
| 6) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата спрема органски растворувачи — — — — —             | JUS F.S3.305 |
| 7) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при пеглање —                                      | JUS F.S3.311 |

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на текстил што ќе се произведе односно увезе од данот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Испитување на текстил. Метод на оценување на постојаноста на бојосувањето спрема вода — — — JUS F.S3.017
  - 2) Испитување на текстил. Метод на оценување на постојаноста на бојосувањето спрема водени капки — — — JUS F.S3.018
  - 3) Испитување на текстил. Метод на оценување на постојаноста на бојосувањето спрема морска вода — — — JUS F.S3.019
  - 4) Испитување на текстил. Метод на оценување на постојаноста на бојосувањето спрема органски раствори — — — JUS F.S3.027
  - 5) Испитување на текстил. Метод на оценување на постојаноста на бојосувањето на топло пеглање — — — JUS F.S3.029
- донесени со Решението за југословенските стандарди за методи на испитување на постојаноста на бојосувањето на текстил и на текстилните бои („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/56);
- 6) Испитување на текстил. Метод на оценување на постојаноста на бојосувањето на текстил спрема триење во присуство на органски раствори — — — JUS F.S3.043
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на текстил („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/64).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5258/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгојевиќ, с. р.

310.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕ- ТАНОЛ, ТЕХНИЧКИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за метанол, технички, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Метанол, технички. Технички услови — — — — — JUS H.B2.031
- 2) Метанол, технички. Определување на содржината на метанолот со мерење на зафатнинската маса — — — JUS H.B8.252

- 3) Метанол, технички. Определување на содржината на метанолот. Метод на дестилација — — — — — JUS H.B8.253
- 4) Метанол, технички. Определување на изгледот — — — — — JUS H.B8.254
- 5) Метанол, технички. Определување на зафатнинската маса на 20°C — — — — — JUS H.B8.255
- 6) Метанол, технички. Определување на температурата на дестилацијата — — — — — JUS H.B8.256
- 7) Метанол, технички. Определување на остатокот по упарување. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.B8.257
- 8) Метанол, технички. Определување на содржината на слободните киселини (како  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ). Волуметриски метод — — — — — JUS H.B8.258
- 9) Метанол, технички. Определување на содржината на слободните алкалии (како  $(\text{NH}_3)$ ). Волуметриски метод — — — — — JUS H.B8.259
- 10) Метанол, технички. Определување на содржината на алдехиди и кетони (како  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ ). Турбидиметриски метод — — — — — JUS H.B8.260
- 11) Метанол, технички. Определување на содржината на алдехиди и кетони (како  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ ). Јодометриски метод — — — — — JUS H.B8.261
- 12) Метанол, технички. Определување на времето на редукцијата на раствор на калиум-перманганат на 20°C. Колориметриски метод — — — — — JUS H.B8.262
- 13) Метанол, технички. Утврдување на присуството на материји што потемнуваат при третирање со сулфурна киселина. Колориметриски метод — — — — — JUS H.B8.263
- 14) Метанол, технички. Определување на содржината на вода според методот на Карл Фишер — — — — — JUS H.B8.264
- 15) Метанол, технички. Испитување на мешањето со вода — — — — — JUS H.B8.265
- 16) Метанол, технички. Определување на бојата во единици според Ха-зен. Колориметриски метод — — — — — JUS H.B8.266
- 17) Метанол, технички. Определување на содржината на вкупното железо. Фотометриски метод — — — — — JUS H.B8.267
- 18) Метанол, технички. Определување на содржината на етанолот. Метод на гасна хроматографија — — — — — JUS H.B8.268

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS H.B8.268, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на метанол, технички, што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Базни хемикалии. Метанол, технички синтетички. Услови на квалитетот — — — — — JUS H.B6.020

2) Базни хемикалии. Метанол, технички. Земање мостри и методи на испитување — — — — — JUS H.B.253

3) Базни хемикалии. Метанол, технички добиен со сува дестилација на дрво. Услови на квалитетот — — — JUS H.L1.025  
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5254/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,

Вукашин Драгосевиќ, с. р.

#### 311.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОЛНА И ВОЛНЕНА ЧЕШЛАНА ЛЕНТА (ЧЕШЛАНЕЦ)

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за волна и волнена чешлана лента (чешланец), што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Волна. Технички услови — — JUS F.B1.011
- 2) Волна. Класификација — — JUS F.B1.012
- 3) Волнена чешлана лента (чешланец). Технички услови — — JUS F.B2.010
- 4) Текстил. Волнена чешлана лента (чешланец). Определување на најдолжната маса на лентата — — JUS F.S2.253

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на волна и волнена чешлана лента (чешланец) што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Волна. Дефиниции, распоредување и услови на испораката — — JUS F.B1.011
- 2) Домашна волна. Општи услови JUS F.B1.012
- 3) Странска волна. Општи услови JUS F.B1.013
- 4) Волна од кожи. Општи услови JUS F.B1.014

5) Волнена чешлана лента (чешланец). Општи услови — — — JUS F.B2.010  
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72)

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-5256/1  
30 март 1983 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,

Вукашин Драгосевиќ, с. р.

#### 312.

Врз основа на член 7 став 1 од Уредбата за условите, начинот и постапката за користење девизи од страна на граѓаните и граѓанските правни лица за купување определени хартии од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/77 и 13/83), Советот на гувернерите пропишува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО СЕ ИЗДАВААТ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Со ова упатство се уредуваат начинот и роковите на доставување на податоци за обврзниците што ги издаваат организациите на здружен труд односно банките овластени за работи со странство и банките овластени за девизни работи во земјата (во натамошниот текст: овластените банки) во согласност со Уредбата за условите, начинот и постапката за користење девизи од страна на граѓаните и граѓанските правни лица за купување определени хартии од вредност.

2. Организацијата на здружен труд или овластената банка што издава обврзници во име и за сметка на организација на здружен труд е должна по истекот на тримесечјето, до 15-ти во наредниот месец, да ѝ доставува на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина тримесечен извештај за издадените обврзници.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина и доставува збиен тримесечен извештај за издадените обврзници до 20-ти во наредниот месец на Народната банка на Југославија — Одделение за работи на девизниот систем.

3. Извештајот од точка 2 на ова упатство треба да ги содржи следните податоци: назив на организацијата на здружен труд за чија сметка се издаваат обврзници, вкупен износ на девизите на кој се издаваат обврзници, намена за која се издаваат обврзниците, рок до кој се врши упис на обврзниците, рок до кој се врши уплата на запишаниот износ, рокови за отплатување и височина на каматната стапка.

Во извештајот се внесува и називот на договорната организација на здружен труд, ако за нивна сметка, заради проширување на материјалната основа на трудот, се издаваат обврзници во девизи.

Во текстуалниот дел на извештајот можат да се внесат и други податоци потребни за уписот на обврзниците.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 11  
8 април 1983 година  
Белград

Го заменува  
претседателот на Советот на  
губернерите,  
заменик гувернер на  
Народната банка на  
Југославија,

Миодраг Вељковиќ, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВНОСТА НА ЧЛЕН 6 И ЧЛЕН 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОБИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОТПАДОЦИ ОД ЧЛЕН 409 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, СО ЧЛЕН 2 СТАВ 1 И СО ЧЛЕН 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ И НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ**

1. Овластените предлагачи — Работна организација „Обнова“ од Белград, „Кнежевац“, од Белград, „Отпад“ од Пожаревац, „Индустрисировина“ од Књажевац, „Универзалпромет“ од Прокупле и Основна организација на здружен труд „Градск ачистока“, поведоа постапка за оценување на уставноста и спротивноста на член 6 и член 32 од Законот за собирање и користење на отпадоци („Службени гласник СР Србије“, бр. 8/81) со член 409 од Законот за здружениот труд, со член 2 став 1 и со член 3 од Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушување на единството на југословенскиот пазар во таа област („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) и со Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/76), бидејќи со оспорените одредби е пропишано дека со собирање, заради подготовка за преработка или преработка на отпадоци, можат да се занимаваат организации на здружен труд кои за овие дејности се запишани во судскиот регистар, а овие дејности се сметаат за производствени дејности. Предлагачите сметаат дека оваа дејност е прометна, бидејќи отпадот се купува заради понатамошна продажба и дека со утврдувањето на нивната дејност како производствена тие се доведени во ситуација да купуваат посебна спрема за да го преработуваат или подготвуваат за преработка отпадниот материјал.

Оспорените одредби се спротивни на чл. 2 и 3 од Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот со стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерки со кои се спречува нарушувањето на единството на југословенскиот пазар во таа област бидејќи дејноста со која предлагачите се занимаваат, во смисла на овој закон, е прометна а не производствена. Исто така се наведува дека производствената дејност за откуп на отпаден материјал не е предвидена во Законот за единствената класификација на дејностите. Оспорените одредби на Законот се спротивни и на член 409 од Законот за здружениот труд, зашто право на работните луѓе е, во организациите на здружен труд, самостојно, во

согласност со закон, да ги утврдуваат дејностите според видовите на стопанските дејности.

2. Во одговор на предлогот, Собранието на Социјалистичка Република Србија наведе дека е на мислење оти оспорените одредби на републичкиот закон не се во спротивност со наведениот сојузен закон. Дејноста што ја вршат организациите на здружен труд од оспорениот член 6 на Законот, претставува производствена дејност, зашто во овој член е утврдено дека се работи за собирање на отпадоци заради нивна примена за преработка, а не се работи за купување на отпадоци заради нивна понатамошна продажба. Оспорените одредби не се спротивни на Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки, зашто во овој закон се утврдени односите во областа на прометот на стоки и услуги, без оглед дали со овој промет се занимава трговска или прометна организација на здружен труд.

3. Со одредбите на член 6 од оспорениот закон е пропишано дека организациите на здружен труд можат да се занимаваат со собирање на отпадоци заради подготовка за преработка или со преработка на отпадоци, а оваа дејност се смета за производствена дејност, а во член 32 е пропишано дека организациите на здружен труд се должни своето работење да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година.

Во член 8 на оспорениот закон е пропишано дека прометот на отпадоци да се врши во согласност со самоуправни спогодба или со договор, кога се врши меѓу организации на здружен труд и други самоуправни организации и засадници, кај кои во вршењето на нивната дејност настануваат отпадоци, и организации на здружен труд што вршат купување на отпадоци заради нивно користење, подготовка за преработка, преработка или промет и организации на здружен труд што вршат дејност на изнесување и донесување на отпадоци.

Со Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) се утврдени условите кон кои мораат да се придржуваат организациите на здружен труд при вршењето на прометот на стоки и услуги на единственото стопанско подрачје на Југославија. Како промет на стоки, во смисла на член 2 од овој закон, се смета купувањето на стоки заради преработка, продажба на стоки од сопствено производство и купувањето на стоки заради продажба и продажбата на тие стоки, што значи дека е утврдено што се смета како промет на стоки, без оглед на тоа дали е во прашање трговска, производствена или некоја друга организација на здружен труд.

Дејноста на организациите на здружен труд се утврдува според класификацијата на дејностите што е определена со Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), а поблиску е разработена во Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76). Со измената и дополнението на оваа одлука („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82) се утврдува дејноста — до работката, преработката и производството на сировини од отпадоци (рециклажа на сировини).

Во член 409 од Законот за здружениот труд е пропишано дека работниците во организациите на здружен труд, самостојно, во согласност со закон, ја утврдуваат дејноста на својата организација на здружен труд, според видовите на дејности утврдени со закон.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, одредбите на чл. 6 и 32 на оспорениот закон се согласни со Уставот на СФРЈ и со наведените сојузни закони зашто со овие одредби не се уредува прашањето за купување на отпадоци заради нивната продажба, што би претставувало прометна дејност,

туку се уредува прашањето за работењето на организациите на здружен труд што се занимаваат со собирање, подготовка за преработка и преработка на отпадоци, и тоа на тој начин што се пропишува дека е тоа производствена дејност.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 23 март 1983 година, донесе, со мнозинство гласови,

#### Одлука

Се одбива предлогот на работните организации „Обнова“ од Белград, „Кисељевац“, од Белград, „Отпад“ од Пожаревац, „Индустрисировина“ од Књажевац, „Универзалпромет“ од Прокупле и Основна организација на здружен труд „Градска чистоќа“ од Белград, да се утврди дека одредбите на чл. 6, и 32 од Законот за собирање и користење на отпадоци се несогласни со Уставот на СФРЈ и дека се спротивни на член 409 од Законот за здружениот труд, на член 2 став 1 и член 3 од Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушување на единството на југословенскиот пазар во таа област и со Законот за единствената класификација на дејностите.

Уставниот суд на Југославија оваа одлука ја донесе во состав: претседателот на Судот д-р Александар Фира, и судиите: Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делезиќ, Славко Кухар, Владимир Крипиќ, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стивиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко и Душан Штрбац.

У-бр. 121/81  
23 март 1983 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
д-р Александар Фира, с. р.

#### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 15 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ И ЗА ПРАВОТО НА НАСТАПУВАЊЕ НА ИГРАЧИТЕ НА КОШАРКАРСКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. По повод иницијативата на Горан Грбовиќ, играч на кошарка од Крушевац, Уставниот суд на Југославија, со решението У-број 19/81 од 20 октомври 1982 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 16 од Правилникот за преминување и за правото на настапување на играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југославија од 27 октомври 1979 година.

Со таа одредба е пропишано дека играч, на кого му е одобрено преминување од клуб во клуб, не може да добие одобрение за повторна промена на членството во периодот: за играчите од Прва машка сојузна лига — во рок од три години, а за играчите од Втора машка сојузна лига и женските сојузни лиги — во рок од две години. По исклучок од ова правило преминување се одобрува доколку играчот се враќа во клубот од кој дошол.

2. Кошаркарскиот сојуз на Југославија, со актот од 26 ноември 1982 година, го извести Судот дека оспорената одредба престанала да важи и дека сега е во сила нов правилник за преминување и за правото на настапување на играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југославија од 25 април 1982 година.

Врз основа на одредбата на член 15 од новиот правилник, играч кој поминал во клуб на сојузна лига, или од клуб во клуб на сојузна лига, и по една

натпреварувачка сезона сака односно да го промени клубот и да оствари преминување, право на настапување на првостепени натпревари на сојузната лига за новиот клуб стекнува по 18 месеци, од денот на регистрацијата за новиот клуб. Оваа одредба се однесува само на играчите кои од територијата на една СР односно САНП преминуваат на територијата на друга СР или САНП. Исклучок претставува играчот кој се враќа во матичниот клуб.

3. На седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 8 декември 1982 година, Уставниот суд заклучи постапката за оценување на уставноста да се прошири и на наведената одредба од член 15 на новиот правилник на Кошаркарскиот сојуз на Југославија, поради тоа што начинот на регулирањето на односите во обете одредби во суштина е ист.

4. Кошаркарскиот сојуз на Југославија, со актот од 1 март 1983 година, наведе дека оспорената одредба на член 15 од важечкиот правилник е едно од правилата на однесување, кои играчот ги прифаќа кога се вчленува во кошаркарскиот клуб. Суштината на оспорената одредба е да ја обезбеди кошаркарската организација од злоупотреба на правилата на однесување, пропишани од страна на кошаркарски организации. Овие правила се усвоени во процесот на самоуправнато спогодување и во нивното усвојување учествуваа и активните спортисти — непосредно во клубовите и преку своите делегати во Конференцијата на Кошаркарскиот сојуз на Југославија. Кошаркарската организација не може, наводно, да дозволи врвен играч секоја година да го менува клубот, зашто тоа не е во природата на самата работа од една страна, а од друга, тоа се прави по правило од материјални причини. Со одредбата на член 15, според мислењето на Сојузот, не се нарушува слободата на здружување на граѓаните.

5. Во текот на водењето на постапката и на јавната расправа, одржана на 23 декември 1982 година и 10 март 1983 година, Уставниот суд утврди дека одредбата на член 16 од оспорениот правилник на Кошаркарскиот сојуз, престанала да важи и дека е во сила нов правилник за преминување и за правото на настапување на играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југославија датиран со 25 април 1982 година. Со тоа, според оцената на Судот, се стекна услови — постапката за оценување на уставноста на одредбата од член 16 на оспорениот правилник, да се запре.

6. Член 15 на новиот правилник за преминување и за правото на настапување на играчите, според оцената на Судот, не е согласен со Уставот на СФРЈ.

Според Оддел IV, став 10 на Основните начела на Уставот на СФРЈ, работните луѓе и граѓаните слободно се здружуваат во општествени организации и здруженија на граѓани, заради остварување и усогласување на своите интереси и на самоуправните права во согласност со општите интереси на социјалистичкото општество, како и заради вршење определени општествени работи и развивање на разновидни активности.

Според член 153 став 2 од Уставот на СФРЈ, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само со еднакви слободи и права на други и со интересите на социјалистичката заедница утврдени со уставот а според член 167 на Уставот на СФРЈ, загарантирано е правото на работните луѓе и граѓаните, слободно да се здружуваат во општествено-политички и други општествени организации.

Со член 203 став 2 од Уставот на СФРЈ е пропишано дека само со закон може да се определи во кои случаи и под кои услови користењето на правата и слободите спротивно на Уставот, говлекува ограничување и забрана на нивното користење.

Врз основа на член 244 став 1 и став 2 алинеја 5 и 6, во Федерацијата народите и народностите, работните луѓе и граѓаните ги остваруваат своите заеднички интереси и со дејноста на општествените организации и здруженијата на граѓаните, како и со слободни и сестрани активности на граѓаните.

7. Според оцената на Уставниот суд, од одредбата на член 15 на новиот правилник на Кошаркарскиот сојуз на Југославија, произлегува дека со оваа одредба е ограничено правото на играчот на кошарка на натпревар во рамките на Сојузната лига и тоа не само додека трае сезоната на натпреварот туку и по тоа. Притоа, Судот посебно имаше предвид дека оваа одредба се однесува само на играчите кои од територија на една СР односно САП, преминуваат на територијата на друга СР или САП, како и тоа дека ова ограничување е пропишано со правилникот на спортската организација, а не со закон, што е спротивно на член 203 став 2 од Уставот на СФРЈ.

Бидејќи натпреварувањето е основен мотив да здружување на играчите на кошарка во кошаркарските клубови, тоа тргнувајќи од наведените уставни одредби уставниот Суд сметка дека со оспорената одредба на член 15 од Правилникот се ограничува уставната слобода да здружување и дека се нарушуваат и другите уставни права и слободи, посебно оние за слободните и сестраните активности на граѓаните.

8. Уставниот суд на Југославија, сообразно со член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 385 од Уставот на СФРЈ, член 37 точка 5 од Правилникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 10 март 1983 година, донесе со мнозинство гласови

#### Одлука

1. Се укинува одредбата на член 15 од Правилникот за преминување и за правото на настапување на играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југославија од 25 април 1983 година.

2. Се запира постапката за оценување на согласноста на член 16 од Правилникот за преминување и за правото на настапување на играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југославија од 29 октомври 1979 година со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука судот ја донесе во состав на: претседателот на Судот д-р Александар Фира и судиите: Рамадан Враниќи, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, Милосав Стиовиќ, Јаким Спиловски, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко и Мијушко Шибалиќ.

У-бр. 19/81  
10 март 1983 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
д-р Александар Фира, с. р.

„По повод 20-годишнината на работата на Уставниот суд на Југославија, врз основа на точка 4 од Одлуката за организација на Уставниот суд на Југославија Су. број 509/79 од 6 јуни 1979 година, Уставниот суд на Југославија, на свечената седница одржана на 7 април 1983 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПЛАКЕТА НА УСТАВНИОТ ОД СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се установува плакета на Уставниот суд на Југославија.

2. Плакетата се доделува како посебно признавање за заслуги и придонес за развојот на уставното судство во Југославија.

3. Плакетата ја доделува Уставниот суд на Југославија со посебна одлука.

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Су. бр. 273/83  
7 април 1983 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување сојузен орган на управата што издава дозволи за извоз и увоз на стоки во 1983 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/83, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

#### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА ШТО ИЗДАВА ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА

Во точка 3 наместо зборот: „од“ треба да стои: „до“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 18 април 1983 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83, се поткрале долунаведените грешки та се дава

#### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА, ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЈА ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА

1. Во Законот за измени и дополненија на Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица, во член 16 зборовите: „По член 60 се додаваат два нови члена, кои гласат:“ и зборовите: „Член 60а“ се бришат.

Во истиот член зборовите: „Член 60б“ се заменуваат со зборовите: „Член 17“.

2. Во Законот за измени и дополненија на Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување на материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица, член 17 станува член 18.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 27 април 1983 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на одделни производи на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/83) се поткрала долучавадената грешка, та се дава

## ИСПРАСКА

### НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈ-ВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

Во точка 1, по одредбата под 7, треба да се додаде испуштената одредба под 8, која гласи:

„8) пентрит 244.450“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград 28 априла 1983 година.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Џибиц Рудолфа др Борис, Стергар Стане проф. др. Стане, Видмар Ивана проф. др. Душан, Воглар Франца др Златко;

— за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Антолић Ивана проф. др. Иво, Бобић-Зајц Августа мр пх Соња, Борисов Владимира др Петер, Добник Штефана Душан, Дворачек Фердинанда Марјан, Грабријан Ивана Иван, Херња Андреја проф. др. Станко, Јан Јанез Радо, Кончан Ивана прим. др. Оскар, Коеич Пивела др Митја, Лаврич Антона проф. др. Антон, Ленарт Ивана проф. др. Ладислав, Маренче Јоже Јоже, Мерцина Франца Алојзиј, Моџиц Лудвика др Само, Носан-Јерин Матије др Марта, Орел Ивана проф. др. Јанез, Плетиерски Франца проф. др. Мирослав, Ринц Антона Даниел, Роблек Вилка др. јит. Татјана, Старе Јосипа прим. др. Јоже, Шилц Јакоба проф. др. Милан Шилец-Јогондер Франца Марија, Трента-Стојковић Франца Татјана, Уршич Франца доц. др. Радо, Видмар Леополда Стојат, Возељ Карела проф. др. Марјан, Вртовец-Сушник Јосипа др. Соња, Зеленко Франца др. Владимир;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ- ЧЕВИ

Лотрич Антон Игор;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ- НЕЦ

Бернот-Берник Лубвика Тончка, Бибер-Драшлер Јосипа Јања, Бојановић Јоже Борђе-Јуриј, Божич Франца Паавел, Бречко Јоже Антон, Џотич Франца Франц, Чрешник Блажа Владимир, Димец Крајец Ивана Нада, Дорник Франца Франц, Драговић Ловре Јуре, Гонец Јоже Јелка, Хрушовар Ивана др. Габријел, Иванчић Алберта Алберт, Јерам Јакоба Иван, Кнафелц Франца Франц, Кобал Ивана Џирил, Колшек Емила Хуберт, Копитар Рок Марјан, Кориншек-Јазбишек Франца Силва, Кос Антона Алојз, Краљ Јожета Јоже, Крамер Ивана Иван, Крижнич Франца Франц, Маловашич Коренчан Франца Мира, Мирник Франца Франце, Окршлар Јожета Јоже, Палеж Франца Јожица, Павлич Алојзја Алојз, Премик Франца мр. Марјан, Просенц Петра Антон, Путник Вељкота Иван, Рихар Антона Антон, Сешел Ленарта Иван, Шетина Франца Милан, Топликар Јоже Алојз, Зупанц Јакоба Албин, Зупанчић Јанеза Минка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бабиц-Оштир Антона Антонија, Бајић Илија Анто, Џигелњак Штефан Божо, Чеховин Франц Сергеј Долар Јожеф Изидор, Еберлинц Јоже Божо, Голвашек Филип Алфред, Горник-Прешичек Ивана Силва, Гребен Јоже Антон, Ханкич Алојз Игнац, Храбар Андреј др. Богомил, Храшовец Шандор Александер, Ивачич Ивана Албин, Јакопин Ивана Рафаел, Јаичицај Мирко Мирко, Јерич Јоже Јоже, Јернејич-Милхарчич Павел Марија, Јуришић-Суботић Михајла Милка, Колчан Августа Август, Козлечар Ангела Виктор, Купленик Јожета Јоже, Кушар Франца Бранко, Лакович-Рабуза Матије Данијела, Лампич Алојза Марија, Маловрх Франца Метод, Матко Фердинанда Франц, Млинар Франца Франц, Опара Франца Иван, Оштрбенк Андреја Марија, Пачник Ивана Јоже, Паучник Адолфа Бранко, Павлин Мартина Мартин, Печовник-Гнамуш Франца Иванка, Пергар Виктор Марјан, Петерка Андреј Андреј, Пирц-Малус Јожета Марија, Пирнар-Кржан Алојза Алојзија, Полгар Штефана Павел, Продан Јосипа др. Марјан, Пунтар Зофије Силва, Пушник Хенрика Хенрик, Рамшак Ане др. Марија, Рупник-Реган Франца Марија, Сајко Валентина Валентин, Самец Валентина Иван, Скалич-Урбанчић Андреј Елизабета, Смодиш Ивана Јулиј, Степишник Франца Едвард, Шерона Геновефе Рудолф, Шишковић Албина Паул, Шкорја-Матко Антона Нада, Шпрогар-Ханкич Ловре Франца, Штајдохар-Кочевар Јожета Антонија, Штурм-Борц Маврициј Мајда, Шунта Франца Штефан, Тавчар Рудолфа Рудолф, Трентељ Лудвик Иво, Уранкер Јосипа Јоже, Урбанчић Адолфа Адолф, Вилхар-Петрич Ладислава Марија, Вукович Алојза Карел, Златич Ивана Антон, Житко Јанеза Божићар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрам Антона Матко, Аудич Михаела Душан, Банган Рудолфа Руди, Брадашевић Јована Ђорђе, Брате-Водник Игнаца Марија, Брус Михаела Франц, Бутковић Франца Стане, Џафута-Турнишек Франца Мета, Целарц Андреја Иван, Цомино Цирила Богдан, Дебершек Михаела Нинко, Добовичник Ивана Марјан, Долер Јожефа Стане, Долничар-Фелиппини Антона Марија, Драшлер Јанез Франц, Дрофеник Ивана Петер, Ђекић Планакул Ангелона Павла, Еigner-Шилек Антона Станислава, Ерјавец Мартина маг. др. Милан, Фаџија Антона Антон, Геч Антона Стане, Грешак-Пирц Ивана Драготина, Гуна Јоже Јанез, Хансал-Добрин Антона Иванка, Херман Фердинадна Змагослав, Хроват Мартина Винко, Илц Карела Алеш, Јагер Кристине Тоне, Јаворник-Зупанчич Јакоба Јоже, Јазбиншек-Јазник Јустина Олга, Јоловшек Мартина Нада, Јеркић Анте Срећко, Јордан Ивана Силва, Јуршак Јоже Јанез, Јуршич Рајка Рајмунд, Јуванчич Јоже Игнац, Калчич Алоја Марјана, Кариж-Фалетич Антона Аница, Кастелиц-Саје Балдомира Марија, Кавчик-Ковач Франца Франчишка, Кебер Франца Јанез, Керин Франца Рафаел, Клампфер Виктор Аница, Клавжар-Содец Јоже Марија, Колник-Лешек Симона Милена, Колник Мирка Мирко, Корделц Јоже Јоже, Коритник Матије Матија, Кос Богомира Богомир, Кошич Феликса Феликс, Котник Јурија Салватор, Ковач-Грандлич Јоже Аница, Ковачич-Брудар Франца Фаника, Ковачич-Керин Алоја Јустина, Ковачович-Бранец Јоже Франца, Крагел Франца Франчишка, Крањц Франца Кристиј, Кремпш-Волц Алоја Роза-Марија, Креже Франци Франци, Крижман-Нагоде Матевж Иванка, Кустурин-Креч Владимира Марија, Левичар-Бизјак Франца Ана, Лорбек Штефана Станко, Лоштрек Павла Андреј, Лубеј Јожа Јоже, Мамилевич-Петек Франца Ивана, Манфредо Франца Маријан, Маринчек Ивана дипл. инж. Иван, Матјан-Ремпшкар Јанеза Марија, Мерисл Винко Ида, Miglioranza Settimo Giovanni, Михелчич Матија Срећко, Михор Петер Марија, Мишлич-Матевж Кристина, Млинарич Франца Розалија, Муха Матевжа Франц;

Новак-Скрбе Ловренц Кристина, Обержан Рудолф Иван, Орел Ивана Јоже, Орхини Мартина Марија, Павлин-Котник Вена Алојазија, Пернат Штефана Јанез, Песјак Јакоба Франц, Полутник Зофија Мирко, Поточник Грегорија Милан, Пребил-Закрајшек Алоја Ана, Принчич Евалда др. Иван, Пшеничник-Ласник Хинка Михаела, Пуст Франца Иван, Пушлар Андреја Андреј, Раковец Славка др. Славко, Ранзинтер Јоже Јоже, Равњак Елизабета Грегор, Реберњак Викторија Виктор, Розман Богомира Богомир, Розман Ивана Иван, Рожманц Јоже Владимир, Рупник Франца Винко, Ржен-Рудолф Алоја Аница, Саје Франц Вида, Савичевић-Генгер Валентина Марија, Седлар-Роберт Антона Албина, Серајзлик-Брковић Винка Марија, Север-Голоб Виктор Марија, Сихур-Вечко Филипа Ружа, Симошшек Ивана Антон, Слуга Франца др. Срећко, Шкрабл Јуриј Франц, Треппан-Томец Јудвик Јудзила, Тревен Андреја Вили, Трглавчник Ивана Иван, Урх Мартина Јоже, Веховар-Веснер Франца Ружа, Велнич Ивана Иван, Вербич Виктор Виктор, Ветрих-Подборшек Алоја Фаника, Вреча-Бижал Антона Ивана, Врбинц-Јавникар Франц Марија, Врењак-Ванелли Авнуста Вера, Вртовшек Алоја Винко, Залокар-Калиж Велислава Велислава, Здовц Франца Франца, Зидарич Иво Јоже, Зорко Ивана Иван, Зрил-Подгоршек Михела Марија, Зупанц Франц Виктор, Зупанчич Алоја Франц, Жалик Алоја Франц, Жалик Јоже Јоже, Жиданек Ивана Иван.

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-сгрудното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Бервар Франца Франц, Фурлан Јанеза Драго, Лешњак Франца Мартин;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Албрехт Франца Франц, Чук Франца Антон, Гобец Рудолфа Ладислав, Иобец Јожица Винко, Горник Перегрин Славко, Гузеј-Хочевар Мирослава Ана, Истенич-Петрич Антона Марија, Јеленко Антона Драго, Јерам Ивана Јосип, Југ Штефана Штефан, Каштевц Терезије Алоја, Келесмина-Петрич Антона Ана, Кобе Славка Јелена, Кос Ивана Иван, Костомај-Лешник Карела Карла, Крамжар Ивана Алоја, Креже Михаела Драго, Крушич-Медвешек Силво Силва, Логар-Лачен Кристина Марија, Мачек Антона Иван, Маруша Антона Антон, Мијајловић Тратник Катарина, Одлазек Карол Минка, Опрешник Штефана Јоже, Паулич Антона Антон, Пецарски-Виденшек Фране Ида, Петек-Срша Грегора Ана, Петрич Франца Амалија, Разгоршек-Хриберник Јурија Уршка, Роглич Станислава Јанез, Сладич-Мазеле Алоја Јожа, Слејко-Шебеник Франца Марија, Стрелец Јосипа Иван, Шершен Ивана Ервин, Шилер Артура мн. др. Томаж, Трчек Матија Франц, Труп Јакоба Јакоб, Врачко-Жижмонд Александер Алена, Вртовшек Антона Миха, Залта-Оражем Рудолфа Иванка, Жуст Јоже Јоже;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Баумкирхер Карла Алоја, Черне Јанез Антон, Грмшек Јоже Јоже Иван, Кавчик-Никлоша Коломан Марјетка, Лончар Франца Јоже, Михалич Јоже Јанез, Можина Јанеза Јанез, Павлин-Розман Конрад Катарина, Павлак Драгутина Младен, Понграчич Роберта Штефанија, Пудгар-Добај Франца Аница, Рапник-Петрач Јустина Габријела, Рупник-Зајец Франца Марија, Сетничар-Зибелник Антона Марија;

— за заслуги и успеси постигнати во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бергант Винка Марјан, Бесими Реџепа Хасан, Борштнар Ивана Иван, Флисек Ивана Славко, Гутман Албина Албин, Кропивец Владимира Бранимир Лекше Франца Франц, Медија Викторја Виктор, Познич Франца Франц, Приман Јожефа Јоже.

Бр. 111  
9 декември 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

## Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чехиќ Омера Мурузета, Чизмиќ Бајра Абдулах, Ђурковиќ Милорада Мирко, Голужа Илије Марко, Хаджиќ Меке Абид, Миличевиќ Анте Иво, Селимовиќ Абида Мустафа, Шимуновиќ Мишка Антун;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бајиќ Илије Мато, Гагро Марка Никола;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бећировиќ Мује Изет, Хлебар Јосипа Владимир, Колиќ Карла Драго, Ковачевиќ Подељка Никола, Меша Ибра Ахмед, Милавиќ Ибрахима Ахмет, Милиниќ Јефта Обрад, Мусиќ Османа Хасан, Пенѓиќ Ибрахима Синан, Реповиќ Ђорѓа Бранко, Соколовиќ Суле Хусо, Шоше Зулфе Мурат, Пралица Михајла Љубомир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авмиќ Јусуфа Омер, Багавац Јоже Анто, Бегич Марка Анто, Брадарич Мије Маријан, Будим Јусуфа Ђамил, Булајиќ Благоја Марко, Ђилиќ Раме Ахмет, Чонго Дервиша Сулејман, Делиќ-Вилковиќ Јефте Миленка, Дондиќ Павла Лука, Дубљевиќ Мирка Божићар, Дувњак Боже Мијо, Ѓериќ Тодора Јагош, Ѓуриќ Милана Станиша, Франчијевиќ Мије Нико, Ганиќ Тахира Хазим, Голијанин Неђе Олга, Гаришек-Горишек Ивана Нада, Грмача Мате Маријан, Хаџиќ Назифе Рефик, Хаџиќ Алије Шевко, Хамза Ђамила Салко, Хатиќ Алије Селвер, Ивановиќ Алфреда Томислав, Јашаревиќ-Ѓуџо Мехмеда Зинета, Јенко Вилима Франьо, Јуриќ Јозе Андрија, Кеџриќ Меке Дервиш, Круниќ Дамјана Јово, Кубура Мује Хусеин, Куриќ Бећира Бего, Леко Јакова Владо, Левентиќ Марка Јерко, Лукиќ Мате Штефан, Лукиќ Анте Владо, Мајадановиќ Николе Нигица, Мали Анте Карло, Манигода Влатке Милан, Мариќ Стјепана Језо, Масло Ибре Реџо, Мишиќ Милана Бранко, Мишиќ-Бајагиќ Васе Душанка, Микулиќ Анте Аугустин Милиќ Јове Борислав, Мочевиќ Душана Јован, Мулахасановиќ Халима Едхем, Мушија Дервиша Рефик;

Неимарлија Мехмеда Нусрет, Неимарлија Асифа Тахвил, Овчиќ Шахира Заим, Панда Фране Мирко, Пеџиреп Мате Анто, Петриќ Ивана Радослав, Петричевиќ Јуре Ивица, Петровиќ Јозе Анте, Петровиќ Драгутина Недо, Пласто Асифа Мустафа, Поповиќ-Пушиќ Милана Драгица, Прохо Реџе Ибрахим, Ракар Алојза Драган, Рамадани Масламе Џезаир, Ребовиќ Ђопка Ђоко, Ружиќ Марка Живојин, Садиковиќ Мустафе Џемал, Салиховиќ Алије Есад, Салковиќ Шућрија Цавид, Сушак Ибре Селим, Шубара Раме Омер, Табаковиќ Авде Омер, Трифковиќ-Шеховиќ Рајка Босилка, Трифковиќ Станка Раде, Васиљ Стјепана Младен, Велишмид Анте Виктор, Захировиќ Асима Сабиха, Закушек Фране Петар, Зећелиќ Халила Алија, Ѓамиро Ибрахима Зијад;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

## СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ђеговац Нуме Салем, Чобо Дервиша Хајудин, Хлебар-Рајиќ Лазара Зорица, Јуриќ Блашке Ивица;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бегановиќ Хамза Февзија, Бертковиќ Јосипа Крунослав, Ђислопољак Хаида Авдо, Боровиќ Василија Радивоје, Дасовиќ Јуре Данијел, Ѓондраш Маријана Влашко, Грубач Ђоке Мићо, Југо Бећира Исмет, Кеџриќ Салка Адем, Клепо-Вуковиќ Васе Славојка, Корџиќ Селима Салко, Кубура Мује Ибрахим, Љубас Винка Стипе, Милошевиќ Богдана Чедомир, Младеновиќ Тереза Блаженка, Муџиќ Николе Перо, Осмиќ Реџе Халил, Палиќ Алије Хасан, Рајиќ Гаје Милош, Сахачиќ Мустафе Мемдух, Симиќ Петра Миодраг, Станиќ Душана Гојко, Тановиќ Зећира Мухарем, Твртковиќ Анте Ивица, Влачо Бранка Станоје, Зећевиќ Сафете Хазим.

Бр. 129

13 декември 1982 година

Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ

Петар Стамболиќ, с.р.

## СОДРЖИНА:

Страна

277. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за организирање и финансирање на XIV зимски олимписки игри во Сараево во 1984 година — — — — 469
278. Одлука за усвојување на иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и на другите примања и надомести на определени материјални трошци на функционерите на работа во органите и организациите на општествено-политичките заедници и во органите на општествено-политичките организации — — — — 469

| Страна                                                                                                                                                                                                                                                                    | Страна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279. Одлука за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1983 година — — — — — 469                                                                                                                                     | 293. Правилник за југословенскиот стандард за камен агрегат — — — — — 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 280. Одлука за именување претседател на Одборот за наградата „Едвард Кардељ“ и за објавување на составот на тој одбор — — — — — 470                                                                                                                                       | 299. Правилник за југословенските стандарди за друмски возила и земјоделски трактори и машини — — — — — 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 281. Одлука за именување претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ и за објавување на составот на тој одбор — — — — — 471                                                                                              | 300. Правилник за југословенските стандарди за алуминиум и легури од алуминиум — — — — — 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 282. Одлука за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија — — — — — 472                                                                                                                              | 301. Правилник за југословенските стандарди за радиофреквенциски пречки — — — — — 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 283. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — — 472                                                                                                                                                                                              | 302. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси — — — — — 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 284. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ — — — — — 472                                                                                                                    | 303. Правилник за југословенските стандарди за пресеци на руднички подземни простотии — — — — — 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 285. Одлука за износот на надоместот за користење на годишен одмор — — — — — 472                                                                                                                                                                                          | 304. Правилник за југословенскиот стандард за лифтови — — — — — 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 286. Одлука за усогласување на основната за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — — 473                                                                                                                      | 305. Правилник за југословенскиот стандард за велосипеди — — — — — 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 287. Одлука за зголемување на личниот доход на функционерот од член 8а од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — — 473                    | 306. Правилник за југословенскиот стандард за рапавост на површините — — — — — 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 288. Уредба за дополнително на Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво — — — — — 473                                                                                                                                                        | 307. Правилник за југословенскиот стандард за завртки за ламарина — — — — — 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 289. Одлука за измени на Одлуката за надомест за патиштата за странски возила кои користат патиштата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — 473                                                                                                    | 308. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — — — — 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 290. Одлука за измена на Одлуката за определување на највисоките цени за кафе — — — — — 474                                                                                                                                                                               | 309. Правилник за југословенските стандарди за текстил — — — — — 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 291. Одлука за дополнително на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за сите производи и услуги, освен за производите и услугите за кои се утврдува обврската за доставување на ценовници до заедниците за работи на цените заради заверка — — — — — 475 | 310. Правилник за југословенските стандарди за метанол, технички — — — — — 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 292. Одлука за измена и дополнително на Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници — — — — — 475                  | 311. Правилник за југословенските стандарди за волна и волнена чешлана лента (чешланец) — — — — — 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 293. Правилник за измени и дополнително на Правилникот за производството, користењето и одржувањето на падобрани — — — — — 475                                                                                                                                            | 312. Упатство за начинот и роковите на доставување на податоци за обврзниците што се издаваат во име и за сметка на организациите на здружен труд — — — — — 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 294. Правилник за југословенскиот стандард за стандардна атмосфера — — — — — 476                                                                                                                                                                                          | Одлука за смена на уставноста и спротивноста на член 6 и член 32 од Законот за собирање и користење на отпадоци од член 403 од Законот за здружениот труд, со член 2 став 1 и со член 3 од Законот за основите на работното на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушување на единството на југословенскиот пазар во таа област и на Законот за единствената класификација на дејностите — — — — — 486 |
| 295. Правилник за југословенските стандарди за пестициди — — — — — 477                                                                                                                                                                                                    | Одлука за оцена на уставноста на одредбата на член 15 од Правилникот за преминување и за правото на настапување на играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југославија — — — — — 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 296. Правилник за југословенските стандарди за вештачки губрива — — — — — 477                                                                                                                                                                                             | Одлука за установување плакета на Уставниот суд на Југославија — — — — — 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 297. Правилник за југословенските стандарди за полупреработени производи од овошје — — — — — 478                                                                                                                                                                          | Исправка на Одлуката за определување сојузен орган на управата што издава дозволи за извоз и увоз на стоки во 1983 година — — — — — 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Исправка на Законот за измени и дополнително на Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица — — — — — 484                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Исправка на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на одделни производи на хемиската индустрија — — — — — 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Одликувања — — — — — 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |